

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 117 Год. LXIV

Четврток, 18 септември 2008

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2334. Закон за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите.....	2	2342. Одлука за потврдување на ранг листата за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 24 мали хидроелектрични централи.....	12
2335. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	3	2343. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за државни па-тишта.....	17
2336. Закон за изменување на Законот за ученички стандард.....	4	2344. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управата за извршување на санкции-Скопје.....	17
2337. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	5	2345. Решение за именување на членови на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи.....	17
2338. Одлука за надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија.....	7	2346. Решение за именување на членови на групата за проценка.....	18
2339. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	7	2347. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2008 година.....	18
2340. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	11	2348. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	19
2341. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	11	2349. Правилник за формата и содржината на извештајот за склучени договори за концесија/јавно приватно партнерство и за незавршени постапки за концесија/јавно приватно партнерство.....	19

	Стр.		Стр.
2350. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови и започнување со работа на објектите за вршење на угостителска дејност и формата и содржината на образецот на пријавата за промена на минимално - техничките услови за работа на угостителските објекти.....	28	2353. Правилник за бојата и кројот на службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на комуналните редари.....	63
2351. Правилник за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и содржината и формата на влезните и излезни регистри за производи од грозје и вино..	53	2354. Правилник за утврдување на видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување.....	66
2352. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз.....	63	2355. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи.....	67
		2356. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	68
		Огласен дел	1-108

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2334.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2008 година.

Бр. 07-3913/1
16 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Цврнковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Член 1

Во Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2006), во членот 4 став (1) точките 4, 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:

4. **Директна дискриминација** значи кога едно лице се третира, било третирано или би се третирало полошо врз основа на полот отколку што се третира друго лице во слична ситуација;

5. **Индиректна дискриминација** значи кога навидум неутрална одредба, критериум или обичајно право доведува лица од еден пол во особена неповолна положба во споредба со лица од другиот пол, освен ако таа одредба, критериум или обичајно право е објективно оправдана со легитимна цел, а средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни;

6. **Вознемирување** значи несакано однесување поврзано со полот на едно лице, чија цел или последица е повреда на достоинството на едно лице и создавање застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива атмосфера;

7. **Сексуално вознемирување** значи каков било облик на несакано вербално, невербално или физичко однесување од сексуален карактер, чија цел или последица е повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива атмосфера;“.

Член 2

Во членот 8 став (1) зборовите: „граѓанскиот сектор“ се заменуваат со зборовите: „здруженија на граѓани“.

Член 3

Во насловот на Главата 9 зборот „казнени“ се заменува со зборот „прекршочни“.

Член 4

Членот 42 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на одговорните лица во органите на законодавната, извршната и судската власт, јавните установи, јавни претпријатија, политички партии и здруженијата на граѓани кои пред почетокот на спроведувањето на позитивните мерки од членот 8 на овој закон нема да ги достават периодичните планови за воспоставување и унапредување на еднакви можности до Министерството за труд и социјална политика на претходно мислење или не ги достават бараните документи и информации до застапникот.“

Член 5

Членот 43 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во министерствата и во органите на единиците на локалната самоуправа кое нема да определи координатор за еднакви можности согласно со обврските од членовите 13 став (3) и 16 став (2) на овој закон.“

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE
DHE MESHKUJVE

Neni 1

Në Ligjin për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 66/2006) në nenin 4 në paragrafin (1) pikat 4, 5, 6 dhe 7 ndryshohen si vijojnë:

"4. **Diskriminim i drejtpërdrejtë** domethënë kur një person trajtohet, ka qenë trajtuar ose do të trajtohej më keq në bazë të gjinisë sesa trajtohet personi tjetër në situatë të ngjashme;

5. **Diskriminim i tërthortë** domethënë kur në shikim të parë dispozita neutrale, kriteri apo e drejta zakonore i sjell personat e njëjës gjini në situatë veçanërisht të pavolitshme në krahasim me personat e gjinisë tjetër, përveç nëse kjo dispozitë, kriter apo e drejtë zakonore është objektivisht e arsyeshme me qëllim të ligjshëm, ndërsa mjetet për arritjen e këtij qëllimi janë përkatëse dhe të domosdoshme;

6. **Shqetësim** domethënë sjellje e padëshiruar lidhur me gjininë e një personi, qëllimi apo pasoja e së cilës është cenimi i dinjitetit të një personi dhe shkaktimi i atmosferës frikësuese, armiqësore, degraduese, nënçmuese ose ofenduese;

7. **Shqetësim seksual** domethënë çfarëdo lloj forme e sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të karakterit seksual, qëllimi apo pasoja e së cilës është cenimi i dinjitetit të një personi, veçanërisht kur shkaktohet atmosferë frikësuese, armiqësore, degraduese, nënçmuese ose ofenduese;"

Neni 2

Në nenin 8 në paragrafin (1) fjalët: "sektori qytetar" zëvendësohen me fjalët: "shoqatat e qytetarëve".

Neni 3

Në titullin e Kreut 9 fjala "ndëshkuese" zëvendësohet me fjalën "për kundërvajtje".

Neni 4

Neni 42 ndryshon si vijon:

Gjobjë në shumë prej 3.000 euro deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personave përgjegjës në organet e pushtetit ligjdhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, institucioneve publike, ndërmarrjeve publike, partive politike dhe shoqatave të qytetarëve, të cilët para fillimit të zbatimit të masave pozitive nga neni 8 i këtij ligji nuk do t'ia dorëzojnë planet periodike për vendosjen dhe përparimin e mundësive të barabarta Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për mendim paraprak, ose nuk ia dorëzojnë dokumentet dhe informatat e kërkuara përfaqësuesit."

Neni 5

Neni 43 ndryshon si vijon:

"Gjobjë në shumë prej 1.500 euro deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës në ministri dhe në organet e njësive të vetadministrimit lokal, i cili nuk do të caktojë koordinues për mundësi të barabarta në pajtim me obligimet nga neni 13 paragrafi (3) dhe neni 16 paragrafi (2) të këtij ligji."

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2335.

Vrз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2008 година.

Бр. 07-3916/1
16 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Член 1

Во Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006), во членот 30 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Центарот за стручно образование и обука има својство на правно лице.

Седиштето на Центарот е во Скопје.“

Член 2

Во членот 35 став 1 точка по алинејата 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои гласат:

„- објавува јавен оглас за именување заменик директор;

- врши интервју со кандидатите за заменик директор од пријавените кандидати;

- врши избор на заменик директор од пријавените кандидати по објавениот јавен оглас;“.

Алинеите 7 и 8 стануваат алинеи 10 и 11.

Член 3

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

„Член 36-а

а) Заменик директор на Центарот може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:

- да биде наставник со најмалку седум години работно искуство во стручно образование или

- да биде вработен најмалку седум години во орган на управата надлежен за работите од областа на образованието.

б) Мандатот на заменик директорот на Центарот трае пет години.“

Член 4

Насловот на Главата VIII зборот „КАЗНЕНИ“ се заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 5

Во членот 40 став 1 воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице кај работодавачот, ако:“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL

Neni 1

Në Ligjin për arsim dhe trajnim profesional ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006), në nenin 30 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Qendra për arsim dhe trajnim profesional e ka cilësinë e personit juridik.

Selia e Qendrës është në Shkup. "

Neni 2

Në nenin 35 paragrafi 1 pika pas alineës 6 shtohen tri aline të reja 7, 8 dhe 9, si vijojnë:

"- publikon shpallje publike për emërimin e zëvendës drejtorit;

- bën intervistë me kandidatët për zëvendës drejtor nga kandidatët e paraqitur;

- bën zgjedhjen e zëvendës drejtorit nga kandidatët e paraqitur pas publikimit të shpalljes publike;"

Alinetë 7 dhe 8 bëhen aline 10 dhe 11.

Neni 3

Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon:

"Neni 36-a

a) Zëvendës drejtor i Qendrës mund të bëhet personi që i plotëson kushtet si vijojnë:

- të jetë arsimtar me së paku shtatë vjet përvojë pune në arsimin profesional, ose

- të jetë i punësuar së paku shtatë vjet në organin e administratës kompetent për punët nga sfera e arsimit.

b) Mandati i zëvendës drejtorit të Qendrës zgjat pesë vjet."

Neni 4

Titulli i Kreut VIII fjala "NDËSHKUESE" zëvendësohet me fjalët: "PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 5

Në nenin 40 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobë në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës te punëdhënësi, nëse:".

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2336.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување на Законот за ученички стандард,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2008 година.

Бр. 07-3917/1
16 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005), во насловот на Главата XII зборот „КАЗНЕНИ“ се заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 2

Во членот 82 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ученичкиот дом особено, ако:“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на директорот на ученичкиот дом.“

Член 3

Во членот 83 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на воспитувач или друг работник, ако:“.

Член 4

Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако основа приватна установа спротивно на одредбите од овој закон.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN E NXËNËSVE

Neni 1

Në Ligjin për standardin e nxënësve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/2005), në titullin e Kreut XII fjala "NDËSHKUESE" zëvendësohet me fjalët "PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 2

Në nenin 82 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon, si vijon: "Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje konviktit të nxënësve veçanërisht, nëse:".

Paragrafi (2) ndryshon, si vijon: "Gjobë në shumë prej 3 000 deri 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të konviktit të nxënësve."

Neni 3

Në nenin 83 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje edukatorit ose punëtorit tjetër, nëse:".

Neni 4

Në nenin 84 paragrafi (1) ndryshon si vijon: „Gjobë në shumë prej 4 000 deri 8 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse themelon institucion privat në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.”

Paragrafi (2) ndryshon, si vijon: „Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik”.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2337.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за странците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2008 година.

Бр. 07-3919/1 Претседател
16 септември 2008 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ

Член 1

Во Законот за странците („Службен весник на Република Македонија” број 35/2006 и 66/2007), во членот 11 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Владата на Република Македонија може да одлучи државјани на земјите членки на Европската унија и потписнички на Шенгенски договор да можат да влезат во Република Македонија и со важечка лична карта, ако ги исполнуваат условите за влез на странец од ставот 1 алинеи 3, 4, 5 и 6 на овој член.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи:

„Странец кој поседува важечка дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта може, во временскиот период за кој е издадена дипломатската, службената, конзуларната или специјалната лична карта, да влегува во Република Македонија само со важечка патна исправа и со дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта.”

Член 3

Во членот 25 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:

„- кој поседува важечка и призната патна исправа, со дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта.”

Член 4

Во членот 81 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Странецот од ставот 1 на овој член за време на периодот на одлучување се сместува во посебна просторија во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи.”

Ставот 2 станува став 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2” се заменува со бројот „3”.

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 5

Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи:

„Посебниот документ на кој се издава дозволата за постојан престој за странец кој е помлад од четири години живот се издава со рок на важење од две години, за странец од четири до 27 години живот со рок на важење од пет години, а за странец постар од 27 години се издава со рок на важење од десет години.”

Член 6

Во членот 124 став 2 зборовите: „една година” се заменуваат со зборовите: „две години”.

Член 7

Во Главата VI „ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА СТРАНЦИ” насловот на точката 2 „Дипломатска или службена лична карта” се менува и гласи: „Дипломатска, службена, конзуларна или специјална лична карта”.

Член 8

Во членот 128 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„На странец кој е член на претставништво на странска држава или на друга странска мисија, кои во Република Македонија имаат специјален статус утврден со посебна спогодба меѓу Република Македонија и странската држава, односно странската мисија, како и на членовите на неговото семејство (брачен другар и деца) им се издава специјална лична карта.

Специјална лична карта од ставот 2 на овој член им се издава и на:

- странски експерт или волонтер ангажиран за реализација на проекти од јавен интерес за Република Македонија, од страна на дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија, кое во Република Македонија има дипломатски или специјален статус,

- родител на странец кој е член на дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија која во Република Македонија има дипломатски или специјален статус и

- на странец кој е член на помошен персонал ангажиран од дипломатско-конзуларно претставништво на странска држава или претставништво на друга странска мисија која во Република Македонија има дипломатски статус.”

Во ставот 2 кој станува став 4 по зборот „службената” сврзникот „или” се заменува со записка, а по зборот „конзуларната” се додаваат зборовите: „или специјалната”.

Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:

„Странецот од ставовите 1, 2 и 3 на овој член е доложен да ја носи дипломатската, службената, конзуларната или специјалната лична карта со себе и истата по престанокот на неговиот статус да ја врати.”

Член 9

Во членот 143 став 2 алинеја 4 зборовите: „или службени лични карти” се заменуваат со зборовите: „службени, конзуларни или специјални лични карти”.

Во ставот 8 по зборот „кои” се додаваат зборовите: „им е”.

Член 10

Во членот 145 алинеја 2 зборовите: „штембилот за одбивање на влез” се бришат, а во деветтиот ред по зборот „протерување” се додаваат зборовите: „решение за привремено задржување на странец во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи”.

Во алинејата 3 зборот „ги” се заменува со зборот „ја”.

Член 11

Во членот 153 став 1 точка 1 по бројот „21” се додаваат зборовите: „алинеи 3, 4 и 5”.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË HUAJT

Neni 1

Në Ligjin për të huajt (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 35/2006 dhe 66/2007), në nenin 11 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të vendosë që shtetasit e vendeve të Unionit Evropian dhe të vendeve nënshkruese të Marrëveshjes së Shengenit të mund të hyjnë në Republikën e Maqedonisë edhe me letërnjoftim të vlefshëm, nëse i plotësojnë kushtet për hyrjen e të huajve nga paragrafi 1 alinetë 3, 4, 5 dhe 6 të këtij neni.”

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 2

Në nenin 18 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“I huaji i cili ka letërnjoftim të vlefshëm diplomatik, zyrtar, konsullor ose special, në një periudhë kohore për të cilën është dhënë letërnjoftimi diplomatik, zyrtar, konsullor ose special, mund të hyjë në Republikën e Maqedonisë vetëm me dokument udhëtimi të vlefshëm dhe me letërnjoftim diplomatik, konsullor ose special.”

Neni 3

Në neni 25 në paragrafin 1 alineja 5 ndryshon si vijon:

“- i cili ka dokument udhëtimi të vlefshëm dhe të pranuar, me letërnjoftim diplomatik, zyrtar, konsullor ose special”.

Neni 4

Në nenin 81 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“I huaji nga paragrafi 1 i këtij neni gjatë periudhës së vendosjes, vendoset në lokal të veçantë në Qendrën e pranimi për të huaj të Ministrisë së Punëve të Brendshme”.

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Në paragrafin 3, që bëhet paragraf 4 numri “2” zëvendësohet me numrin “3”.

Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 5, 6, 7 dhe 8.

Neni 5

Në nenin 95 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Dokumenti i veçantë në të cilin jepet leja për qëndrimin e përhershëm për të huaj që është më i ri se 4 vjet moshë jepet me afat vlefshmërie për dy vjet, për të huaj prej 4 deri 27 vjet moshë me afat të vlefshmërisë për pesë vjet, ndërsa për të huajin më të vjetër se 27 vjet jepet me afat të vlefshmërisë për 10 vjet”.

Neni 6

Në nenin 124 në paragrafin 2, fjalët: “një vit” zëvendësohen me fjalët: “dy vjet”.

Neni 7

Në Kapitullin VI “DOKUMENTET E UDHËTIMIT DHE DOKUMENTET TJERA TË TË HUAJVE” titulli i pikës 2 “letërnjoftimi diplomatik ose zyrtar” ndryshon si vijon: “Letërnjoftimi diplomatik, zyrtar, konsullor ose special”.

Neni 8

Në nenin 128 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

“Të huajt i cili është anëtar i përfaqësishës së shtetit të huaj ose i misionit tjetër të huaj, të cilët në Republikën e Maqedonisë kanë status special të përcaktuar me marrëveshje të veçantë midis Republikës së Maqedonisë dhe shtetit të huaj, respektivisht misionit të huaj, si dhe anëtarëve të familjes së tij (bashkëshortit-tes dhe fëmijëve) ju jepet letërnjoftim special.

Letërnjoftimi special nga paragrafi 2 i këtij neni u jepet:

- ekspertit të huaj ose vullnetarit të angazhuar për realizimin e projekteve me interes publik për Republikën e Maqedonisë, nga ana e përfaqësishës diplomatike-konsullore të shtetit të huaj ose përfaqësishës së misionit të huaj, që në Republikën e Maqedonisë ka status diplomatik ose special;

- prindit të të huajt i cili është anëtar i përfaqësishës diplomatike-konsullore të shtetit të huaj ose përfaqësishës së misionit tjetër të huaj që në Republikën e Maqedonisë ka status diplomatik ose special, dhe

- të huajt i cili është anëtar i personelit ndihmës i angazhuar nga përfaqësia diplomatike-konsullore të shtetit të huaj ose përfaqësishës së misionit tjetër të huaj që në Republikën e Maqedonisë ka status diplomatik.”

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 4 pas fjalës “zyrtare” fjala “ose” zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalës “konsullore” shtohen fjalët: “ose speciale.”

Paragrafi 3, i cili bëhet paragraf 5 ndryshon si vijon:

“I huaji nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni është i detyruar ta mbajë letërnjoftimin diplomatik, zyrtar, konsullor ose special me vete dhe të njëjtin pas mbarimit të statusit të tij ta kthejë”.

Neni 9

Në nenin 143 në paragrafin 2 në alinenë 4 fjalët: “ose letërnjoftimet zyrtare” zëvendësohen me fjalët: “letërnjoftimet zyrtare, konsullore ose speciale”.

Në paragrafin 8 pas fjalës “të cilave” shtohen fjala “u”.

Neni 10

Në nenin 145 në alinenë 2 fjalët: “vulën katrore për refuzim për hyrje” fshihen, ndërsa në reshtin e nëntë pas fjalës “dëbim” shtohen fjalët: “aktvendimin për mbajtjen e përkohshme të të huajt në Qendrën për pranim për të huaj të Ministrisë së Punëve të Brendshme”.

Në alinenë 3 fjala “i” zëvendësohet me fjalën “e”.

Neni 11

Në nenin 153 në paragrafin 1 në pikën 1, pas numrit “21” shtohen fjalët: “alinetë 3, 4 dhe 5”.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2338.

Врз основа на член 86 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 септември 2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува надоместокот на трошоците на политичките партии, на две или повеќе политички партии (во натамошниот текст: организатори на изборната кампања), од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и тоа:

- Коалиција за подобра Македонија:
ВМРО-Демократска партија за Македонско национално единство,
Социјалистичка партија на Македонија,
Демократски сојуз,
Демократска обнова на Македонија,
Демократска партија на Турците во Македонија,
Демократска партија на Србите во Македонија,
Сојуз на Ромите од Македонија,
ВМРО-Македонска обединета партија за еманципација,

Партија на правдата,
Странка на Демократска акција на Македонија - СДА,

Партија на Власите во Македонија,
Партија за интеграција на Ромите,
Народно движење за Македонија,
Бошњачка демократска партија,
Партија на зелените,
Демократска унија на Ромите,
Работничко земјоделска партија и
Партија за целосна еманципација на Ромите

$481.501 \times 15 = 7.222.515,00$ денари;

- Сонце коалиција за Европа:
Социјалдемократски сојуз на Македонија,
Нова социјалдемократска партија,
Либерално-демократска партија,
Либерална партија на Македонија,
Нова алтернатива,
Зелена партија на Македонија,
Партија на пензионерите на РМакедонија и
Демократски сојуз на Власите од Македонија-ДСВМ

$233.284 \times 15 = 3.499.260,00$ денари;

- Демократска унија за интеграција-ДУИ

$126.522 \times 15 = 1.897.830,00$ денари;

- Демократска партија на Албанците-ДПА

$81.556 \times 15 = 1.223.340,00$ денари и

- Партија за европска иднина-ПЕИ

$14.474 \times 15 = 217.110,00$ денари.

Член 2

Надоместокот на трошоците од членот 1 на оваа одлука на организаторите на изборната кампања ќе им се исплати од Буџетот на Република Македонија, најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3894/1
16 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2339.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 септември 2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Со оваа одлука се основаат пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и се избираат претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

Член 2

Пратеничките групи се основаат заради воспоставување и развивање на билатералната парламентарна соработка на Република Македонија со други парламенти, како и за размена на искуства од парламентарната работа по сите прашања од заеднички интерес на државите.

Член 3

Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и шест члена од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија, и тоа за:

1. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

а) претседател

б) членови:

1. Илија Китаноски,
2. Анита Кипаризовска Крстеска,
3. Лидија Митева,
4. Јани Макрадули,
5. Горан Мисовски и
6. Талат Џафери.

2. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

- а) претседател
Цеват Адеми,
б) членови:
1. Борислав Стојменов,
2. Јаготка Ивановска,
3. Лидија Митева,
4. Кенан Хасипи и
5. Јован Манасијевски.
3. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија
а) претседател
Илија Димовски,
б) членови:
1. Владимир Ѓорчев,
2. Марија Андоновска,
3. Александар Николовски,
4. Оливер Деркоски,
5. Јани Макрадули,
6. Цветанка Иванова и
7. Аднан Јашари.
4. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија
а) претседател
Лилјана Поповска,
б) членови:
1. Петар Поп-Арсов,
2. Горан Петров,
3. Цветко Грозданов,
4. Андреј Петров,
5. Емилијан Станковиќ и
6. Зумрете Јакупи.
5. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија
а) претседател
Фазли Велиу,
б) членови:
1. Цена Матевска,
2. Христина Рунчева,
3. Оливер Деркоски,
4. Ристо Пенев и
5. Менде Диневски.
6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина
а) претседател
Горан Минчев,
б) членови:
1. Живко Пејковски,
2. Ристо Стојанов,
3. Авдија Пепиќ,
4. Горан Мисовски и
5. Талат Џафери.
7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија
а) претседател
Цветко Грозданов,
б) членови:
1. Љубисав Иванов Синго,
2. Борислав Стојменов,
3. Ристо Стојанов,
4. Стојан Андов и
5. Џемаил Јашари.

8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток
а) претседател
б) членови:
1. Горан Гуровски,
2. Марјанчо Колевски,
3. Дарко Димитриевски,
4. Станка Анастасова,
5. Зумрете Јакупи и
6. Хајрула Мисини.
9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија
а) претседател
Јован Гинев,
б) членови:
1. Владимир Ѓорчев,
2. Александар Спасеновски,
3. Христина Рунчева,
4. Игор Ивановски и
5. Рафис Алити.
10. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција
а) претседател
Никола Куркчиев,
б) членови:
1. Илија Китаноски,
2. Александар Николоски,
3. Соња Ѓелова Стојанова,
4. Стојан Андов и
5. Јулијета Марку.
11. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска
а) претседател
б) членови:
1. Цена Матевска,
2. Лилјана Затурска,
3. Косана Николиќ Мазнева,
4. Горан Сугарески,
5. Ѓорѓи Оровчанец и
6. Феми Јонузи.
12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија
а) претседател
Васко Шутаров,
б) членови:
1. Зоран Петрески,
2. Владанка Авировиќ,
3. Нада Станчевска,
4. Станка Анастасова,
5. Ѓорѓи Оровчанец и
6. Џемаил Јашари.
13. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел
а) претседател
Павле Трајанов
б) членови:
1. Горан Петров,
2. Александар Спасеновски,
3. Лилјана Поповска,
4. Славица Грковска-Лошкова,
5. Горан Минчев и
6. Теута Арифџи.

14. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

- а) претседател
Хајрула Мисини,
- б) членови:
 - 1. Веле Ѓорѓиевски,
 - 2. Оливера Трајановска,
 - 3. Ивица Георгиевски,
 - 4. Андреј Жерновски и
 - 5. Томе Чингоски.

15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

- а) претседател
Александар Николоски,
- б) членови:
 - 1. Ивица Георгиевски,
 - 2. Наташа Јаневска,
 - 3. Владо Стефановски,
 - 4. Весна Бендевска,
 - 5. Емилијан Станковиќ и
 - 6. Хисен Џемаили.

16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

- а) претседател
Игор Ивановски,
- б) членови:
 - 1. Дарко Димитриевски,
 - 2. Веле Ѓорѓиевски,
 - 3. Дарка Петрушевска,
 - 4. Весна Бендевска и
 - 5. Тахир Хани.

17. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија

- а) претседател
Оливер Шамбевски,
- б) членови:
 - 1. Фијат Цаноски,
 - 2. Томе Даневски,
 - 3. Владанка Авировиќ,
 - 4. Цветан Трипуновски,
 - 5. Вулнет Амети и
 - 6. Горан Сугарески.

18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија

- а) претседател
Ивица Георгиевски,
- б) членови:
 - 1. Надица Танчева Тулиева,
 - 2. Јован Лазарев,
 - 3. Владо Стефановски,
 - 4. Јани Макрадули,
 - 5. Емилијан Станковиќ и
 - 6. Блерим Беџети.

19. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

- а) претседател
Силвана Бонева,
- б) членови:
 - 1. Павле Трајанов,
 - 2. Нада Станчевска,
 - 3. Васко Шутаров,
 - 4. Цветанка Иванова и
 - 5. Џеват Адеми.

20. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада

- а) претседател
Андреј Петров,
- б) членови:
 - 1. Оливер Шамбевски,
 - 2. Панче Дамески,
 - 3. Наташа Јаневска,
 - 4. Александар Спасеновски и
 - 5. Сафет Незири.

21. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

- а) претседател
Зоран Петрески,
- б) членови:
 - 1. Дарка Петрушевска,
 - 2. Авдија Пепиќ,
 - 3. Стојче Крстески,
 - 4. Миле Андонов,
 - 5. Маринела Тушева и
 - 6. Феми Јонузи.

22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар

- а) претседател
Ванчо Коцев,
- б) членови:
 - 1. Весела Честоева,
 - 2. Благородна Дулиќ,
 - 3. Миле Пачемски,
 - 4. Соња Мираковска,
 - 5. Јован Манасијевски и
 - 6. Ермира Мехмети.

23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија

- а) претседател
Зумрете Јакупи,
- б) членови:
 - 1. Дарко Димитриевски,
 - 2. Соња Гелова Стојанова,
 - 3. Катерина Димеска,
 - 4. Ристо Пенев и
 - 5. Горан Сугарески.

24. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

- а) претседател
Ермира Мехмети,
- б) членови:
 - 1. Илија Димовски,
 - 2. Ванчо Коцев,
 - 3. Петар Поп-Арсев,
 - 4. Лилјана Затурска и
 - 5. Менде Диневски.

25. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

- а) претседател
Роза Топузова-Каревска,
- б) членови:
 - 1. Оливер Деркоски,
 - 2. Светлана Јакимовска,
 - 3. Владанка Авировиќ,
 - 4. Лилјана Поповска,
 - 5. Станка Анастасова и
 - 6. Феми Јонузи.

26. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република

- а) претседател
Владо Бучковски,
- б) членови:
 - 1. Анета Стефановска,
 - 2. Катерина Димеска,
 - 3. Весела Честоева,
 - 4. Маринела Тушева и
 - 5. Рафис Алити.

27. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија

- а) претседател
Анита Кипаризовска Крстеска,
- б) членови:
 - 1. Панче Дамески,
 - 2. Анета Стефановска,
 - 3. Амди Бајрам,
 - 4. Владо Бучковски,
 - 5. Андреј Жерновски и
 - 6. Фазли Велиу.

28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација

- а) претседател
Љубисав Иванов Синго,
- б) членови:
 - 1. Иван Стоилковиќ,
 - 2. Ванчо Коцев,
 - 3. Никола Котевски,
 - 4. Цветанка Иванова и
 - 5. Теута Арифџи.

29. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Соединетите Американски Држави

- а) претседател
Владимир Ѓорчев,
- б) членови:
 - 1. Силвана Бонева,
 - 2. Зоран Петрески,
 - 3. Петар Поп-Арсов,
 - 4. Радмила Шекеринска и
 - 5. Јулијета Марку.

30. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република

- а) претседател
Соња Мираковска,
- б) членови:
 - 1. Томе Даневски,
 - 2. Јаготка Ивановска,
 - 3. Оливера Трајановска,
 - 4. Јован Гинев и
 - 5. Хисен Џемаили.

31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

- а) претседател
Јован Лазарев,
- б) членови:
 - 1. Оливер Шамбевски,
 - 2. Светлана Јакимовска,
 - 3. Косана Николиќ Мазнева,
 - 4. Маринела Тушева,
 - 5. Марјанчо Николов и
 - 6. Тахир Хани.

32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

- а) претседател
Борислав Стојменов,
- б) членови:
 - 1. Иван Стоилковиќ,
 - 2. Крсто Мукоски,
 - 3. Амди Бајрам,
 - 4. Томе Чингоски и
 - 5. Сафет Незири.

33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција

- а) претседател
Кенан Хасипи,
- б) членови:
 - 1. Ратко Димитровски,
 - 2. Авдија Пепиќ,
 - 3. Фијат Цаноски,
 - 4. Андреј Жерновски и
 - 5. Блерим Беџети.

34. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

- а) претседател
Крсто Мукоски,
- б) членови:
 - 1. Живко Пејковски,
 - 2. Светлана Јакимовска,
 - 3. Љубисав Иванов Синго,
 - 4. Соња Мираковска,
 - 5. Миле Андонов и
 - 6. Ермира Мехмети.

35. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина

- а) претседател
Иван Стоилковиќ,
- б) членови:
 - 1. Весела Честоева,
 - 2. Марјанчо Колевски,
 - 3. Саве Савевски,
 - 4. Никола Куркчиев,
 - 5. Роза Топузова-Каревска и
 - 6. Аднан Јашари.

36. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија

- а) претседател
Весна Бендевска,
- б) членови:
 - 1. Цветко Грозданов,
 - 2. Илија Димовски,
 - 3. Виолета Ташева,
 - 4. Христина Рунчева,
 - 5. Џемаил Јашари и
 - 6. Вулнет Амети.

37. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска

- а) претседател
Горан Петров,
- б) членови:
 - 1. Анита Кипаризовска Крстеска,
 - 2. Виолета Ташева,
 - 3. Саве Савевски,
 - 4. Јован Манасијевски и
 - 5. Зумрете Јакупи.

38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република

- а) претседател
Славица Грковска-Лошкова,

б) членови:

1. Јован Лазарев,
2. Кенан Хасипи,
3. Силвана Бонева,
4. Илија Китаноски,
5. Радмила Шекеринска и
6. Цеват Адеми.

39. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

а) претседател

Аднан Јашари,

б) членови:

1. Миле Пачемски,
2. Марија Андоновска,
3. Цветан Трипуновски,
4. Миле Андонов и
5. Радмила Шекеринска.

40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

а) претседател

Ратко Димитровски,

б) членови:

1. Надица Танчева Тулиева,
2. Васко Шутаров,
3. Благородна Дулиќ,
4. Томе Чингоски и
5. Вулнет Амети.

41. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

а) претседател

Марјанчо Николов,

б) членови:

1. Панче Дамески,
2. Миле Пачемски,
3. Соња Гелова Стојанова,
4. Цветан Трипуновски и
5. Блерим Бечети.

42. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

а) претседател

Фијат Цаноски,

б) членови:

1. Јован Гинев,
2. Павле Трајанов,
3. Веле Ѓорѓиевски,
4. Емилијан Станковиќ и
5. Фазли Велиу.

43. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

а) претседател

Марија Андоновска,

б) членови:

1. Виолета Ташева,
2. Стојче Крестески,
3. Менде Динески,
4. Никола Куркчиев и
5. Талат Цафери.

44. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

а) претседател

б) членови:

1. Надица Танчева Тулиева,
2. Горан Ѓуровски,
3. Никола Котевски,
4. Косана Николиќ Мазнева ,
5. Горан Сугарески и
6. Сафет Незири.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3895/1

16 септември 2008 година на Собранието на Република Скопје

Претседател

на Собранието на Република Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2340.

Врз основа на член 169 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06 и 153/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр. 02-6032/1 од 27.08.2008 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 27.08.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4373/1
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2341.

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06 и 153/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр. 02-6098/1 од 1.09.2008 година, донесена од заменик директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на 1.09.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4373/2
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

2342.

Врз основа на член 110 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08) и член 24 став 8 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА РАНГ ЛИСТАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 24 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ**

1. Се потврдува ранг листата за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 24 мали хидроелектрични центри кои е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4497/2
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

РАНГ-ЛИСТА НА КОМПАНИИ КОИ СЕ КВАЛИФИКУВАА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ**Локација бр. 29****Водотек: Речанска**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
7	ЕнергиеЦотерБау	220	250.000,00	3.000.000,00

Локација бр. 30**Водотек: Дупница**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
8	ЕнергиеЦотерБау	399	450.000,00	5.437.500,00

Локација бр. 81**Водотек: Пена**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
31	Ко-Вер Енергија-Италија	1410	17.286.600,00	34.911.600,00
9	ЕнергиеЦотерБау	2180	2.400.000,00	29.650.000,00
40	Потеза Скупина ДД	1340	12.207.140,00	28.957.140,00

Локација бр. 84**Водотек: Пена**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест У	Критериум
41	Потеза Скупина ДД	1740	15.869.282,00	37.619.282,00
32	Ко-Вер Енергија-Италија	1306	16.011.560,00	32.336.560,00
10	ЕнергиеЦотерБау	1809	2.050.000,00	24.662.500,00

Локација бр. 92**Водотек: Пена**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест У	Критериум
33	Ко-Вер Енергија-Италија	2571	47.280.690,00	79.418.190,00
42	Потеза Скупина ДД	2860	39.673.205,00	75.423.205,00
11	ЕнергиеЦотерБау	5123	3.500.000,00	67.537.500,00

Локација бр. 94**Водотек: Брза вода**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест У	Критериум
55	Дуферко Партиципатионс Холдинг	604	11.685.000,00	19.235.000,00
34	Ко-Вер Енергија-Италија	708	6.510.060,00	15.360.060,00
12	ЕнергиеЦотерБау	928	1.510.000,00	13.110.000,00

Локација бр. 95**Водотек: Брза вода**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест У	Критериум
35	Ко-Вер Енергија-Италија	763	7.015.785,00	16.553.285,00
56	Дуферко Партиципатионс Холдинг	512	8.610.000,00	15.010.000,00
13	ЕнергиеЦотерБау	756	1.230.000,00	10.680.000,00

Локација бр. 96**Водотек: Брза вода**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест У	Критериум
57	Дуферко Партиципатионс Холдинг	522	11.685.000,00	18.210.000,00
36	Ко-Вер Енергија-Италија	700	6.436.500,00	15.186.500,00
14	ЕнергиеЦотерБау	869	1.420.000,00	12.282.500,00

Локација бр. 97**Водотек: Бистрица**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
37	Ко-Вер Енергија-Италија	1705	31.354.950,00	52.667.450,00
15	ЕнергиеЦотерБау	2496	4.060.000,00	35.260.000,00
43	Потеза Скупина ДД	1700	12.207.140,00	33.457.140,00
1	ТГС Технички гасови АД	1001	15.530.000,00	28.042.500,00
58	Дуферко Партиципационс Холдинг	1190	4.305.000,00	19.180.000,00

Локација бр. 115**Водотек: Бањанска река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
16	ЕнергиеЦотерБау	250	180.000,00	3.305.000,00
49	Конзорциум Хидроинвест	180	750.000,00	3.000.000,00

Локација бр. 116**Водотек: Бањанска река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
50	Конзорциум Хидроинвест	100	450.000,00	1.700.000,00
17	ЕнергиеЦотерБау	125	90.000,00	1.652.500,00

Локација бр. 121**Водотек: Побошка**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
18	ЕнергиеЦотерБау	42	21.000,00	546.000,00

Локација бр. 136**Водотек: Отљанска**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
19	ЕнергиеЦотерБау	261	430.000,00	3.692.500,00

Локација бр. 144**Водотек: Маркова Река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
47	МЗТ Пумпи АД	417	9.333.240,00	14.545.740,00
5	ПЦЦ - Германија	425	7.724.653,00	13.037.153,00
20	ЕнергиеЦотерБау	503	130.000,00	6.417.500,00

Локација бр. 145**Водотек: Маркова Река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
6	ПЦЦ - Германија	750	14.047.958,00	23.422.958,00
48	МЗТ Пумпи АД	746	12.523.860,00	21.848.860,00
21	ЕнергиеЦотерБау	1069	270.000,00	13.632.500,00
51	Конзорциум Хидроинвест	800	450.000,00	10.450.000,00
39	Омега Доо - Скопје	325	538.000,00	4.600.500,00

Локација бр. 172**Водотек: Спанечка река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
22	ЕнергиеЦотерБау	1270	320.000,00	16.195.000,00
38	Ко-Вер Енергија-Италија	840	5.149.200,00	15.649.200,00

Локација бр. 258**Водотек: Мала река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
23	ЕнергиеЦотерБау	214	60.000,00	2.735.000,00
2	Конзорциум Ингмарк Флекс Повер	90	826.000,00	1.951.000,00

Локација бр. 259**Водотек: Големача**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
24	ЕнергиеЦотерБау	352	88.000,00	4.488.000,00
3	Конзорциум Ингмарк Флекс Повер	110	1.077.000,00	2.452.000,00

Локација бр. 260**Водотек: Боишка река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
25	ЕнергиеЦотерБау	271	70.000,00	3.457.500,00
53	Конзорциум 4ЕН	128	1.500,00	1.601.500,00

Локација бр. 261**Водотек: Обедничка река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
26	ЕнергиеЦотерБау	194	50.000,00	2.475.000,00
54	Конзорциум 4ЕН	192	1.500,00	2.401.500,00

Локација бр. 304**Водотек: Ораовица**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
27	ЕнергиеЦотерБау	322	80.000,00	4.105.000,00

Локација бр. 325**Водотек: Крива Река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
28	ЕнергиеЦотерБау	610	160.000,00	7.785.000,00
44	Фидко Борче ДООЕЛ	410	65.000,00	5.190.000,00

Локација бр. 326**Водотек: Јутачка**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
29	ЕнергиеЦотерБау	244	61.000,00	3.111.000,00
4	Конзорциум Ингмарк Флекс Повер	122	747.000,00	2.272.000,00
46	Фидко Борче ДООЕЛ	155	152.500,00	2.090.000,00

Локација бр. 327**Водотек: Крива река**

Број	Понудувач	Снага	Додаток на еднократен надомест U	Критериум
30	ЕнергиеЦотерБау	164	41.000,00	2.091.000,00
45	Фидко Борче ДООЕЛ	110	85.000,00	1.460.000,00

2343.

Врз основа на член 22, алинеја 3 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Агенцијата за државни патишта, бр. 01-1945/3 од 4.09.2008 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 4.09.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4557/1
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2344.

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА – УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана, му престанува правото на трајно користење на следните движни ствари:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - кревети војнички..... | 500 парчиња |
| - душеци троделни војнички..... | 500 парчиња |
| - ќебиња војнички..... | 2000 парчиња. |

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за правда-Управата за извршување на санкции-Скопје.

Член 3

Министерството за одбрана склучува договор со Управата за извршување на санкции, за правата и одговорностите на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4572/1
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2345.

Врз основа на член 13 и 14 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУ-
ВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УП-
РАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗИ

1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи се именуваат:

- м-р Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни работи,
- Бујар Османи, министер за здравство,
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски,
- Зоран Коњановски, министер за одбрана,
- м-р Антонијо Милошоски, министер за надворешни работи,
- д-р Панде Лазаревски, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена.

2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи се определува м-р Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни работи.

3. Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението бр. 33-5175/1 од 18 октомври 2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4523/1
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4516/1
9 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2348.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.09.2008 година, одобри

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ЈОВНАС“ ДОО увоз-извоз Охрид, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. “Градски Трговски Центар“, приземје, секција 13, деловен простор бр. 208, локал 2 и 3 и деловен простор (галерија), приземје, секција 13, бр. 558, локал 2 и 3 во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4409/1
12 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2349.

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИ-
ЈА/ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ЗА НЕ-
ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ ЗА КОНЦЕСИЈА/ ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за склучени договори за концесија/јавно приватно партнерство и за незавршени постапки за концесија/јавно приватно партнерство.

Член 2

Извештајот за склучени договори за концесија/ јавно приватно партнерство е даден на Образец број 1, кој е сопствен дел на овој правилник.

Извештајот за незавршени постапки за концесија/ јавно приватно партнерство е даден на Образец број 2, кој е сопствен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-31553/3
11 септември 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

Образец 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЈА/ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Број на огласот за кој се однесува извештајот / 20

ДЕЛ I: КОНЦЕДЕНТ/ЈАВЕН ПАРТНЕР**I.1) Податоци за концедентот/јавниот партнер****I.1.1) Единствен матичен број:****I.1.2) Назив на концедентот/јавниот партнер:****I.1.3) Адреса на концедентот/јавниот партнер:****Град/општина:****Поштенски код:****I.1.4) Контакт:****Телефон:****Е-пошта:****Факс:****Интернет адреса:****I.2) Категорија на концедент/јавен партнер**☐ Република Македонија☐ Општина☐ Град Скопје☐ Јавно претпријатие, јавна установа и трговско друштво основано од Република Македонија☐ Јавно претпријатие, јавна установа и трговско друштво основано од општина или градот Скопје☐ Јавно претпријатие, јавна установа и трговско друштво основано од општина или градот Скопје☐ Друго правно лице кое врши јавни овластувања основано од Република Македонија☐ Друго правно лице кое врши јавно овластување основано од општина или градот Скопје**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА/ЈАВНО-ПРИВАТНО****II.1) Вид на договорот за концесија**

Образец 1

Концесија на градба	Концесија на јавни услуги	Концесија на добра од општ интерес за Република Македонија
Место/локација на градбата _____ _____ _____	Место на вршење/давање на јавната услуга _____ _____ _____	Место на користење на доброто од општ интерес _____ _____ _____

II.2) Доделување на договор за други видови на јавно-приватно партнерство

☐ да ☐ не

II.3) Предмет/област на договорот за концесија/јавно-приватно партнерство:

II.4) Информации за вредноста на договорот

II.4.1) Проценета вредност на концесијата/јавно-приватното партнерство:

II.4.2) Вредност на склучениот договор:

II.4.3) Вид и висина на гаранцијата за извршување на договорот

II.4.4) Времетраење на договорот за концесија/јавно-приватно партнерство:

 Период во месеци: или денови , или

се планира да започне на

 / /

се планира да заврши на

 / /

II.5) Концесиски надомест и плаќање за добената концесија

II.5.1) Плаќање од страна на концедентот/јавниот партнер

Образец 1

☐ да	☐ не
Еднократно	☐
На рати	☐
Број на рати	_____
Вкупен износ на плаќањата	_____

П.5.2) Плаќање од страна на концесионерот/приватниот партнер

☐ да	☐ не
Еднократно	☐
На рати	☐
Број на рати	_____
Вкупен износ на плаќањата	_____

П.6) Право на сопственост на објектот на концесијата/јавно-приватното партнерство

Сопственост на концедентот	☐ да	☐ не
Сопственост на концесионерот/јавниот партнер со враќање/пренос на сопственоста на концедентот/јавниот партнер	☐ да	☐ не

П.7) Институционална концесија/јавно приватно партнерство

☐ да	☐ не
Основна главнина на правното лице	_____
Влог на концедентот/јавниот партнер искажан во %	_____

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Датум на донесување на одлуката за отпочнување на постапка за концесија/јавно-приватно партнерство _____

Образец 1

III. 2) Надлежно министерство¹ за спроведување на одлуката за концесија/јавно-приватно партнерство _____

III.3) Вид на постапка

Отворен повик ☐

Ограничен повик ☐

Конкурентен дијалог ☐

III.4) Објава на огласот

Меѓународна објава

☐ да ☐ не

III.5) Критериуми за доделување на договор за концесија/јавно-приватно партнерство

Најниска цена ☐

или

економски најповолна понуда ☐

Елементи	Бодови	Елементи	Бодови
1. _____	_____	6. _____	_____
2. _____	_____	7. _____	_____
3. _____	_____	8. _____	_____
4. _____	_____	9. _____	_____
5. _____	_____	10. _____	_____

III.6) Правна заштита

Против одлуката за избор е заведен управен спор

☐ да ☐ не

¹ Во случај кога концедент/јавен партнер е Република Македонија

Образец 1

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

IV.1) Услови под кои е склучен договорот

IV.1.1) Датум на склучување на договор

 / /

IV.1.2) Број на добиени понуди:

Највисока добиена понуда

, најниска добиена понуда

IV.2) Информации за концесионерот/приватниот партнер

Назив на концесионерот/приватниот партнер:

Адреса на концесионерот/приватниот партнер:

Град/општина

Земја
МКД☐

ЕУ

☐

Други

☐

Датум на доставување до концесионерот/

јавниот партнер

 / /

Потпис и печат

Образец 2

**ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА КОНЦЕСИЈА/
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Број на огласот за кој се однесува извештајот / 20

ДЕЛ I: КОНЦЕДЕНТ/ЈАВЕН ПАРТНЕР**I.1) Податоци за концедентот/јавниот партнер**

I.1.1) Единствен матичен број:	
I.1.2) Назив на концедентот/јавниот партнер:	
I.1.3) Адреса на концедентот/јавниот партнер:	
Град/општина:	Поштенски код:
I.1.4) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

I.2) Категорија на концедент/јавен партнер

☐ Република Македонија	☐ Јавно претпријатие, јавна установа и трговско друштво основано од Република Македонија
☐ Општина	☐ Јавно претпријатие, јавни установа и трговско друштва основано од општина или градот Скопје
☐ Град Скопје	☐ Јавно претпријатие, јавна установа и трговско друштво основано од општина или градот Скопје
	☐ Друго правно лица кое врши јавни овластувања основано од Република Македонија
	☐ Друго правно лице кое врши јавно овластување основано од општина или градот Скопје

Образец 2

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈАТА/ЈАВНО-ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО

II.1) Вид на концесија		
Концесија на градба	Концесија на јавни услуги	Концесија на добра од општ интерес за Република Македонија
Место/локација на градбата _____ _____ _____	Место на вршење/давање на јавната услуга _____ _____ _____	Место на користење на доброто од општ интерес _____ _____ _____

II.2) Друг вид на јавно-приватно партнерство

☐ да ☐ не

II.3) Предмет/област на концесијата/јавно-приватното партнерство:

II.4) Информации за вредноста на концесијата/јавно-приватното партнерство

II.4.1) Проценета вредност на концесијата/јавно-приватното партнерство:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Датум на донесување на одлуката за отпочнување на постапка за концесија/јавно-приватно партнерство _____

III. 2) Надлежно министерство² за спроведување на одлуката за концесија/јавно-приватно партнерство _____

² Во случај кога конcedesнт/јавен партнер е Република Македонија

Образец 2

III.3) Вид на постапка

Отворена повик	☐
Ограничен повик	☐
Конкурентен дијалог	☐

III.4) Објава на огласот

Меѓународна објава
☐ да ☐ не

III.5) Критериуми за доделување на договор за концесија/јавно-приватно партнерство

Најниска цена ☐			
или			
економски најповолна понуда ☐			
Елементи	Бодови	Елементи	Бодови
11. _____	_____	16. _____	_____
12. _____	_____	17. _____	_____
13. _____	_____	18. _____	_____
14. _____	_____	19. _____	_____
15. _____	_____	20. _____	_____

ДЕЛ II: ИНФОРМАЦИИ ЗА НЕЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

II.2) Информации за причината за не завршување/прекин на постапката

☐ не се доставени доволен број на понуди согласно со јавниот повик
☐ содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик
☐ отпаднала потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можеле да бидат познати во моментот на донесувањето на одлуката за започнување на постапката
☐ утврдени се неправилности и нерегуларности при спроведувањето на постапката за доделување на концесијата/јавно-приватното партнерство кои не можат да бидат отстранети без притоа да се променат условите под кои е спроведена постапката
☐ прво и второранжираниот кандидат последователно се откажат од договорот за склучување на концесијата/јавно-приватното партнерство
☐ постапката е поништена од Управниот суд на Република Македонија

Датум на доставување до концесионерот/

јавниот партнер

☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

Потпис и печат

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2350.**

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04 и 89/08), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОМЕНА НА МИНИМАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Овој правилник е составен од четири члена. Со него се уредуваат формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови и започнување со работа на објектите за вршење на угостителска дејност и започнување со работа, содржи податоци за:

Член 2

Образецот на Пријавата за исполнување на минимално - техничките услови на објектите за вршење на угостителска дејност и започнувањето со работа е отпечатена на А4 формат на обична бела хартија.

Образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови на објектите за вршење на угостителска дејност и започнувањето со работа, содржи податоци за:

1. идентификација на трговското друштво/трговец поединец;
2. идентификација на објектот;
3. во каков вид на угостителски објект ќе се врши угостителската дејност;
4. основни податоци за угостителскиот објект;
4. пријава за исполнети минимално технички услови за работа на угостителскиот објект и датум на отпочнување со работа;
5. изјава за вистинитост на податоците од пријавата и
6. датум на поднесување и потпис на подносителот на пријавата.

Образецот на пријавата од член 2 од овој правилник е даден во Прилог бр.1 и Прилог бр.2 и е негов составен дел.

Член 3

Образецот на Пријавата за промена на минимално - техничките услови на објектите за вршење на угостителската дејност е отпечатена на А4 формат на обична бела хартија.

Образецот на пријавата за промена на минимално техничките услови за работа на угостителскиот објект содржи податоци за:

1. идентификација на трговското друштво/трговец поединец;
2. идентификација на објектот;
3. во каков вид на угостителски објект ќе се врши угостителската дејност;
4. основни податоци за угостителскиот објект;
5. пријава за промена на минимално техничките услови за работа на угостителскиот објект;
5. изјава за вистинитост на податоците од пријавата и
6. датум на поднесување и потпис на подносителот на пријавата.

Образецот на пријавата од член 4 од овој правилник е даден во Прилог бр.3 и Прилог бр.4 и е негов составен дел.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 13-6917/1
11 септември 2008 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

ПРИЛОГ 1
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

ПРИЈАВА
за исполнување на минимално-техничките услови
за вршење на угостителска дејност и започнување со работа

Идентификација на трговското друштво/ трговец поединец
Назив на фирмата: _____
Адреса на седиштето на фирмата: _____
ЕМБС _____ Податоци за одговорното лице: _____ (име, презиме)
Телефон/ факс _____ општина _____
Идентификација за објектот
Под која фирма ќе работи: _____
Адреса на угостителскиот објект _____
Телефон/ факс: _____ општина _____
Податоци за одговорното лице _____
Угостителската дејност ќе се врши во
I Угостителски објекти за сместување 1. Основни угостителски објекти за сместување ☐ хотел ☐ резиденција ☐ мотел ☐ туристички апартман ☐ пансион ☐ туристичка населба ☐ _____ 2. Комплементарни сместувачки објекти ☐ ноќевалишта ☐ приватни сместувачки капацитети ☐ гостилници ☐ одмаралишта ☐ кампови ☐ (др.комплементарни објекти) _____

II Угостителски објекти за исхрана:**1. Ресторани**

- ☐ ресторани ☐ експрес ресторани
☐ гостилници ☐ млечни ресторани
☐ ресторан бавчи ☐ ресторани за самопослужување
☐ кебапчилници ☐ бистро
☐ пицерии ☐ објекти за брза храна
☐ киосци ☐ _____

2. барови

- ☐ ноќен бар ☐ дискотека
☐ кабаре ☐ кафе бар
☐ пивница ☐ летна дискотека
☐ _____

3. Кантини

- ☐ Кантини

4. Други угостителски објекти за исхрана

- ☐ _____

Основни податоци за угостителскиот објект**1. Објектот е**

- ☐ сопствен ☐ под закуп

2. Објектот е

- ☐ трајна градба ☐ монтажаен

3. Приод до објектот

- ☐ да ☐ не

4. Снабдување со вода и собирање на отпадните води

- ☐ приклучок на водовод ☐ снабдување од бунари

5. Снабдување со електрична енергија

- ☐ да ☐ не

6. Телефонски приклучок

- ☐ да ☐ не

7. Заштита од пожар

- ☐ да ☐ не

8. Греење,**осветлување,****проветрување на просторот**

- ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не

9. Внатрешна висина на просторот и расположивиот простор за гостите

- Соби - минимална висина 2,4 м. ☐ да ☐ не

Заеднички простории за престој,
простории за послужување и кујни
минимум 2,6 м.

- ☐ да ☐ не

10. Заштита од прашина☐ да ☐ не**11. Простории за лична хигиена на гостите**а) до 30 конзумни места едно заедничко
WC за мажи и жени со предпростор☐ да ☐ неб) до 80 конзумни места едно женско, едно
машко WC и еден писоар☐ да ☐ нев) до 170 конзумни места две женски, едно
машко WC и два писоара☐ да ☐ нег) преку 350 конзумни места четири женски,
три машки WC и четири писоара☐ да ☐ неВо сместувачкиот угостителски објект површината
на комплетната бања изнесува најмалку 2,5 м²☐ да ☐ не**Заеднички простории за лична хигиена на спрат**На секој кат на кој има повеќе од 10 соби без бања
има најмалку еден санитарен јазол - бања и WC☐ да ☐ не**12. Простории и простори за лична хигиена на гостите во камп**а) за капацитет од 30 гости едно WC на
секои 10 гости☐ да ☐ неб) за капацитет од 30-70 гости - над 30 гости на
секои 20 уште по едно WC☐ да ☐ нев) за капацитет од 75-150 гости - над 75 гости
на секои 30 гости уште по едно WC☐ да ☐ нег) за капацитет од 150-200 гости - над 150 гости
на секои 40 гости уште по едно WC☐ да ☐ нед) за капацитет од 250 и повеќе гости -
на секои 25 гости по едно WC☐ да ☐ не

Од вкупниот број WC-ња, 60% од нив се женски

☐ да ☐ неОдносот на вкупниот број WC-ња и писоари
изнесува 1:0,4☐ да ☐ неОдносот на бројот на мијалниците за мажи и
жени е 1:1,6, при што 35% треба да се со славина
за топла и ладна вода☐ да ☐ неКампот има корита за миење на нозе, перење
на алишта и миење на прибор за храна☐ да ☐ не**13. Кујна со површина од _____ м²**

- снабдена со проточна топла и ладна вода

☐ да ☐ не

- сидови обложени со материал кој не пропушта

вода и лесно се чисти	☐ да	☐ не
- прозори и отвори на кујната заштитени од инсекти, опремена со потребни апарати, прибор и средства	☐ да	☐ не
- санитарен чвор за кујнскиот персонал	☐ да	☐ не
- прирачен магацин	☐ да	☐ не
Простор за подготвување на јадења во угостителскиот објект кој нема кујна, а гостите се послужуваат со топли јадења		
	☐ да	☐ не
Просторија и прирачен простор за чување храна и пијалок		
	☐ да	☐ не
Точилник кој соодветствува на големината на објектот		
	☐ да	☐ не
Простор за послужување	☐ да _____м2	☐ не
- на отворен простор	☐ да _____м2	☐ не
- услуги на самопослужување	☐ да _____м2	☐ не
14. Посебни одредби за вработените		
Во угостителскиот објект има гардероба за вработениот персонал, соодветни санитарни и други простории		
	☐ да	☐ не
- за вработените во кујна има дводелни орманчиња и посебен санитарен чвор		
	☐ да	☐ не
15. Соби		
Собите кои се издаваат на гости во угостителскиот објект се:		
☐ еднокреветни	☐ повеќекреветни	
☐ двокреветни	☐ апартмани	
Површината на подот во собите, не сметајќи ги споредните простории (WC, бања, претпростор, балкон) е:		
- еднокреветна со минимална површина од 7 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 10 м2	☐ да	☐ не
Соби во куќи:		
- еднокреветна со минимална површина од 6 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 9 м2	☐ да	☐ не

16. Кабаре, ноќен бар, диско клуб

Објектот е лоциран во затворен простор и е обезбеден простор за играње и простор за изведување музички и слични програми

☐ да ☐ не

Објектот нуди услуги за забава и во него постојат посебни простории кои се означени како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

Објектот има клима-уред и соодветна вентилација која обезбедува промена на воздухот 20 пати во еден час

☐ да ☐ не

Објектот има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор е оддалечен во радиус најмалку 300 м воздушна линија од станбените објекти

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор има најмалку 300 м² обезбеден простор за играње и изведување на музички и слични програми

☐ да ☐ не

- посебен простор како гардероби за музички групи ☐ да ☐ не

- објектот има обезбедено помошни излези најмалку по еден за капацитет од 200 посетители ☐ да ☐ не

17. Киоск

Површина _____ м²

Опремен ☐ да ☐ не

18. Подвижен објект

Конфекционираниите угостителски услуги се даваат во подвижен објект кој има најмалку 3 м² површина и 1,90 м висина од подот до таванот

☐ да ☐ не

Забелешка: Сите простории и простори треба да се опремени и уредени согласно Правилникот за минимално-технички услови за работа на угостителски објекти

Пријавувам дека деловниот простор ги исполнува минимално – техничките услови за вршење на наведената угостителска дејност согласно Правилникот за минимално – технички услови за вршење на угостителската дејност (Сл . весник на РМ бр.16/06) и Ве известувам дека истиот ќе започне со работа од

_____ година

Изјавувам дека сите податоци дадени во пријавата се вистинити

_____ 2008 год.
Скопје

М.П. _____

ПОТПИС

ПРИЛОГ 2
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА**ПРИЈАВА**
за исполнување на минимално-техничките услови
за вршење на угостителска дејност и започнување со работа

Идентификација на трговското друштво/ трговец поединец
Назив на фирмата: _____
Адреса на седиштето на фирмата: _____
ЕМБС _____ Податоци за одговорното лице: _____ (име, презиме)
Телефон/ факс _____ општина _____
Идентификација за објектот
Под која фирма ќе работи: _____
Адреса на угостителскиот објект _____
Телефон/ факс: _____ општина _____
Податоци за одговорното лице _____
Угостителската дејност ќе се врши во
I Угостителски објекти за сместување
1. Основни угостителски објекти за сместување
☐ хотел ☐ резиденција
☐ мотел ☐ туристички апартман
☐ пансион ☐ туристичка населба
☐ _____
2. Комплементарни сместувачки објекти
☐ ноќевалишта ☐ приватни сместувачки капацитети
☐ гостилници ☐ одмаралишта
☐ кампови
☐ (др.комплементарни објекти) _____

II Угостителски објекти за исхрана:**1. Ресторани**

- ☐ ресторани ☐ експрес ресторани
☐ гостилници ☐ млечни ресторани
☐ ресторан бавчи ☐ ресторани за самопослужување
☐ кебапчилници ☐ бистро
☐ пицерии ☐ објекти за брза храна
☐ киосци ☐ _____

2. барови

- ☐ ноќен бар ☐ дискотека
☐ кабаре ☐ кафе бар
☐ пивница ☐ летна дискотека
☐ _____

3. Кантини

- ☐ Кантини

4. Други угостителски објекти за исхрана

- ☐ _____

Основни податоци за угостителскиот објект**1. Објектот е**

- ☐ сопствен ☐ под закуп

2. Објектот е

- ☐ трајна градба ☐ монтажен

3. Приод до објектот

- ☐ да ☐ не

4. Снабдување со вода и собирање на отпадните води

- ☐ приклучок на водовод ☐ снабдување од бунари

5. Снабдување со електрична енергија

- ☐ да ☐ не

6. Телефонски приклучок

- ☐ да ☐ не

7. Заштита од пожар

- ☐ да ☐ не

8. Греење, осветлување, проветрување на просторот

- ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не

9. Внатрешна висина на просторот и расположивиот простор за гостите

Соби - минимална висина 2,4 м. ☐ да ☐ не

Заеднички простории за престој,
простории за послужување и кујни
минимум 2,6 м. ☐ да ☐ не

10. Заштита од прашина

- ☐ да ☐ не

11. Простории за лична хигиена на гостите

- а) до 30 конзумни места едно заедничко
WC за мажи и жени со предпростор ☐ да ☐ не
- б) до 80 конзумни места едно женско, едно
машко WC и еден писоар ☐ да ☐ не
- в) до 170 конзумни места две женски, едно
машко WC и два писоара ☐ да ☐ не
- г) преку 350 конзумни места четири женски,
три машки WC и четири писоара ☐ да ☐ не

Во сместувачкиот угостителски објект површината
на комплетната бања изнесува најмалку 2,5 м² ☐ да ☐ не

Заеднички простории за лична хигиена на спрат

На секој кат на кој има повеќе од 10 соби без бања
има најмалку еден санитарен јазол - бања и WC ☐ да ☐ не

12. Простории и простори за лична хигиена на гостите во камп

- а) за капацитет од 30 гости едно WC на
секои 10 гости ☐ да ☐ не
- б) за капацитет од 30-70 гости - над 30 гости на
секои 20 уште по едно WC ☐ да ☐ не
- в) за капацитет од 75-150 гости - над 75 гости
на секои 30 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- г) за капацитет од 150-200 гости - над 150 гости
на секои 40 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- д) за капацитет од 250 и повеќе гости -
на секои 25 гости по едно WC ☐ да ☐ не

Од вкупниот број WC-ња, 60% од нив се женски ☐ да ☐ не

Односот на вкупниот број WC-ња и писоари
изнесува 1:0,4 ☐ да ☐ не

Односот на бројот на мијалниците за мажи и
жени е 1:1,6, при што 35% треба да се со славина
за топла и ладна вода ☐ да ☐ не

Кампот има корита за миење на нозе, перење
на алишта и миење на прибор за храна ☐ да ☐ не

13. Кујна со површина од _____ м²

- снабдена со проточна топла и ладна вода ☐ да ☐ не
- сидови обложени со материал кој не пропушта
вода и лесно се чисти ☐ да ☐ не

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - прозори и отвори на кујната заштитени од инсекти, опремена со потребни апарати, прибор и средства | ☐ да | ☐ не |
| - санитарен чвор за кујнскиот персонал | ☐ да | ☐ не |
| - прирачен магацин | ☐ да | ☐ не |

Простор за подготвување на јадења во угостителскиот објект кој нема кујна, а гостите се послужуваат со топли јадења

☐ да ☐ не

Просторија и прирачен простор за чување храна и пијалок

☐ да ☐ не

Точилник кој соодветствува на големината на објектот

☐ да ☐ не

Простор за послужување	☐ да _____м2	☐ не
- на отворен простор	☐ да _____м2	☐ не
- услуги на самопослужување	☐ да _____м2	☐ не

14. Посебни одредби за вработените

Во угостителскиот објект има гардероба за вработениот персонал, соодветни санитарни и други простории

☐ да ☐ не

- за вработените во кујна има дводелни орманчиња и посебен санитарен чвор

☐ да ☐ не

15. Соби

Собите кои се издаваат на гости во угостителскиот објект се:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ еднокреветни | ☐ повеќекреветни |
| ☐ двокреветни | ☐ апартмани |

Површината на подот во собите, не сметајќи ги споредните простории (WC, бања, претпростор, балкон) е:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - еднокреветна со минимална површина од 7 м2 | ☐ да | ☐ не |
| - двокреветна со минимална површина од 10 м2 | ☐ да | ☐ не |

Соби во куќи:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - еднокреветна со минимална површина од 6 м2 | ☐ да | ☐ не |
| - двокреветна со минимална површина од 9 м2 | ☐ да | ☐ не |

16. Кабаре, ноќен бар, диско клуб

Објектот е лоциран во затворен простор и е обезбеден простор за играње и простор за изведување музички и слични програми

☐ да ☐ не

Објектот нуди услуги за забава и во него постојат посебни простории кои се означени како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

Објектот има клима-уред и соодветна вентилација која обезбедува промена на воздухот 20 пати во еден час

☐ да ☐ не

Објектот има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор е оддалечен во радиус најмалку 300 м воздушна линија од станбените објекти

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор има најмалку 300 м² обезбеден простор за играње и изведување на музички и слични програми

☐ да ☐ не

- посебен простор како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

- објектот има обезбедено помошни излези најмалку по еден за капацитет од 200 посетители

☐ да ☐ не

17. Киоск

Површина

_____ м²

Опремен

☐ да ☐ не

18. Подвижен објект

Конфекционираниите угостителски услуги се даваат во подвижен објект кој има најмалку 3 м² површина и 1,90 м висина од подот до таванот

☐ да ☐ не

Забелешка: Сите простории и простори треба да се опремени и уредени согласно Правилникот за минимално-технички услови за работа на угостителски објекти

Пријавувам дека деловниот простор ги исполнува минимално – техничките услови за вршење на наведената угостителска дејност согласно Правилникот за минимално – технички услови за вршење на угостителската дејност (Сл . весник на РМ бр.16/06) и Ве известувам дека истиот ќе започне со работа од

_____ година

Изјавувам дека сите податоци дадени во пријавата се вистинити

_____ 2008 год.

Скопје

М.П. _____

ПОТПИС

ПРИЛОГЗ
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

ПРИЈАВА
за промена на минимално-техничките услови
за вршење на угостителска дејност

Идентификација на трговското друштво/ трговец поединец
Назив на фирмата: _____
Адреса на седиштето на фирмата: _____
ЕМБС _____ Податоци за одговорното лице: _____ (име, презиме)
Телефон/ факс _____ општина _____
Идентификација за објектот
Под која фирма ќе работи: _____
Адреса на угостителскиот објект _____
Телефон/ факс: _____ општина _____
Податоци за одговорното лице _____
Угостителската дејност ќе се врши во
I Угостителски објекти за сместување 1. Основни угостителски објекти за сместување ☐ хотел ☐ резиденција ☐ мотел ☐ туристички апартман ☐ пансион ☐ туристичка населба ☐ _____ 2. Комплементарни сместувачки објекти ☐ ноќевалишта ☐ приватни сместувачки капацитети ☐ гостилници ☐ одмаралишта ☐ кампови ☐ (др.комплементарни објекти) _____

II Угостителски објекти за исхрана:**1. Ресторани**

- ☐ ресторани ☐ експрес ресторани
☐ гостилници ☐ млечни ресторани
☐ ресторан бавчи ☐ ресторани за самопослужување
☐ кебапчилници ☐ бистро
☐ пицерији ☐ објекти за брза храна
☐ киосци ☐ _____

2. барови

- ☐ ноќен бар ☐ дискотека
☐ кабаре ☐ кафе бар
☐ пивница ☐ летна дискотека
☐ _____

3. Кантини

- ☐ Кантини

4. Други угостителски објекти за исхрана

- ☐ _____

Основни податоци за угостителскиот објект

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. Објектот е | ☐ сопствен | ☐ под закуп |
| 2. Објектот е | ☐ трајна градба | ☐ монтажен |
| 3. Приод до објектот | ☐ да | ☐ не |
| 4. Снабдување со вода и собирање на отпадните води | | |
| ☐ приклучок на водовод | ☐ снабдување од бунари | |
| 5. Снабдување со електрична енергија | ☐ да | ☐ не |
| 6. Телефонски приклучок | ☐ да | ☐ не |
| 7. Заштита од пожар | ☐ да | ☐ не |
| 8. Греење, осветлување, проветрување на просторот | | |
| ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не | | |
| 9. Внатрешна висина на просторот и расположивиот простор за гостите | | |
| Соби - минимална висина 2,4 м. | ☐ да | ☐ не |
| Заеднички простории за престој,
простории за послужување и кујни
минимум 2,6 м. | ☐ да | ☐ не |

10. Заштита од прашина☐ да ☐ не**11. Простории за лична хигиена на гостите**

- а) до 30 конзумни места едно заедничко
WC за мажи и жени со предпростор ☐ да ☐ не
- б) до 80 конзумни места едно женско, едно
машко WC и еден писоар ☐ да ☐ не
- в) до 170 конзумни места две женски, едно
машко WC и два писоара ☐ да ☐ не
- г) преку 350 конзумни места четири женски,
три машки WC и четири писоара ☐ да ☐ не

Во сместувачкиот угостителски објект површината
на комплетната бања изнесува најмалку 2,5 м2 ☐ да ☐ не

Заеднички простории за лична хигиена на спрат

На секој кат на кој има повеќе од 10 соби без бања
има најмалку еден санитарен јазол - бања и WC ☐ да ☐ не

12. Простории и простори за лична хигиена на гостите во камп

- а) за капацитет од 30 гости едно WC на
секои 10 гости ☐ да ☐ не
- б) за капацитет од 30-70 гости - над 30 гости на
секои 20 уште по едно WC ☐ да ☐ не
- в) за капацитет од 75-150 гости - над 75 гости
на секои 30 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- г) за капацитет од 150-200 гости - над 150 гости
на секои 40 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- д) за капацитет од 250 и повеќе гости -
на секои 25 гости по едно WC ☐ да ☐ не

Од вкупниот број WC-ња, 60% од нив се женски ☐ да ☐ не

Односот на вкупниот број WC-ња и писоари
изнесува 1:0,4 ☐ да ☐ не

Односот на бројот на мијалниците за мажи и
жени е 1:1,6, при што 35% треба да се со славина
за топла и ладна вода ☐ да ☐ не

Кампот има корита за миење на нозе, перење
на алишта и миење на прибор за храна ☐ да ☐ не

13. Кујна со површина од _____ м2

- снабдена со проточна топла и ладна вода ☐ да ☐ не
- сидови обложени со материјал кој не пропушта

вода и лесно се чисти	☐ да	☐ не
- прозори и отвори на кујната заштитени од инсекти, опремена со потребни апарати, прибор и средства	☐ да	☐ не
- санитарен чвор за кујнскиот персонал	☐ да	☐ не
- прирачен магацин	☐ да	☐ не
Простор за подготвување на јадења во угостителскиот објект кој нема кујна, а гостите се послужуваат со топли јадења		
	☐ да	☐ не
Просторија и прирачен простор за чување храна и пијалок		
	☐ да	☐ не
Точилник кој соодветствува на големината на објектот		
	☐ да	☐ не
Простор за послужување	☐ да _____м2	☐ не
- на отворен простор	☐ да _____м2	☐ не
- услуги на самопослужување	☐ да _____м2	☐ не
14. Посебни одредби за вработените		
Во угостителскиот објект има гардероба за вработениот персонал, соодветни санитарни и други простории		
	☐ да	☐ не
- за вработените во кујна има дводелни орманчиња и посебен санитарен чвор	☐ да	☐ не
15. Соби		
Собите кои се издаваат на гости во угостителскиот објект се:		
☐ еднокреветни	☐ повеќекреветни	
☐ двокреветни	☐ апартмани	
Површината на подот во собите, не сметајќи ги споредните простории (WC, бања, претпростор, балкон) е:		
- еднокреветна со минимална површина од 7 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 10 м2	☐ да	☐ не
Соби во куќи:		
- еднокреветна со минимална површина од 6 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 9 м2	☐ да	☐ не

16. Кабаре, ноќен бар, диско клуб

Објектот е лоциран во затворен простор и е обезбеден простор за играње и простор за изведување музички и слични програми

☐ да ☐ не

Објектот нуди услуги за забава и во него постојат посебни простории кои се означени како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

Објектот има клима-уред и соодветна вентилација која обезбедува промена на воздухот 20 пати во еден час

☐ да ☐ не

Објектот има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор е оддалечен во радиус најмалку 300 м воздушна линија од станбените објекти

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор има најмалку 300 м² обезбеден простор за играње и изведување на музички и слични програми

☐ да ☐ не

- посебен простор како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

- објектот има обезбедено помошни излези најмалку по еден за капацитет од 200 посетители

☐ да ☐ не

17. Киоск

Површина

_____ м²

Опремен

☐ да ☐ не

18. Подвижен објект

Конфекционираниите угостителски услуги се даваат во подвижен објект кој има најмалку 3 м² површина и 1,90 м висина од подот до таванот

☐ да ☐ не

Забелешка: Сите простории и простори треба да се опремени и уредени согласно Правилникот за минимално-технички услови за работа на угостителски објекти

Пријавувам дека со промената на минимално – техничките услови на објектот за вршење на наведената угостителска дејност се исполнети условите согласно Правилникот за минимално – технички услови за вршење на угостителската дејност (Сл . весник на РМ бр.16/06).

_____ година

Изјавувам дека сите податоци дадени во пријавата се вистинити

_____ 2008 год.
Скопје

М.П. _____

ПОТПИС

ПРИЛОГ 4
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА**ПРИЈАВА**
за промена на минимално-техничките услови
за вршење на угостителска дејност

Идентификација на трговското друштво/ трговец поединец
Назив на фирмата: _____
Адреса на седиштето на фирмата: _____
ЕМБС _____ Податоци за одговорното лице: _____ (име, презиме)
Телефон/ факс _____ општина _____
Идентификација за објектот
Под која фирма ќе работи: _____
Адреса на угостителскиот објект _____
Телефон/ факс: _____ општина _____
Податоци за одговорното лице _____
Угостителската дејност ќе се врши во
I Угостителски објекти за сместување
1. Основни угостителски објекти за сместување
☐ хотел ☐ резиденција
☐ мотел ☐ туристички апартман
☐ пансион ☐ туристичка населба
☐ _____
2. Комплементарни сместувачки објекти
☐ ноќевалишта ☐ приватни сместувачки капацитети
☐ гостилници ☐ одмаралишта
☐ кампови
☐ (др.комплементарни објекти) _____

II Угостителски објекти за исхрана:**1. Ресторани**

- ☐ ресторани ☐ експрес ресторани
☐ гостилници ☐ млечни ресторани
☐ ресторан бавчи ☐ ресторани за самопослужување
☐ кебапчилници ☐ бистро
☐ пицерии ☐ објекти за брза храна
☐ киосци ☐ _____

2. барови

- ☐ ноќен бар ☐ дискотека
☐ кабаре ☐ кафе бар
☐ пивница ☐ летна дискотека
☐ _____

3. Кантини

- ☐ Кантини

4. Други угостителски објекти за исхрана

- ☐ _____

Основни податоци за угостителскиот објект**1. Објектот е**

- ☐ сопствен ☐ под закуп

2. Објектот е

- ☐ трајна градба ☐ монтажен

3. Приод до објектот

- ☐ да ☐ не

4. Снабдување со вода и собирање на отпадните води

- ☐ приклучок на водовод ☐ снабдување од бунари

5. Снабдување со електрична енергија

- ☐ да ☐ не

6. Телефонски приклучок

- ☐ да ☐ не

7. Заштита од пожар

- ☐ да ☐ не

8. Греење, осветлување, проветрување на просторот

- ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не ☐ да ☐ не

9. Внатрешна висина на просторот и расположивиот простор за гостите

- Соби - минимална висина 2,4 м. ☐ да ☐ не

Заеднички простории за престој,
простории за послужување и кујни
минимум 2,6 м.

- ☐ да ☐ не

10. Заштита од прашина☐ да ☐ не**11. Простории за лична хигиена на гостите**

- а) до 30 конзумни места едно заедничко WC за мажи и жени со предпростор ☐ да ☐ не
- б) до 80 конзумни места едно женско, едно машко WC и еден писоар ☐ да ☐ не
- в) до 170 конзумни места две женски, едно машко WC и два писоара ☐ да ☐ не
- г) преку 350 конзумни места четири женски, три машки WC и четири писоара ☐ да ☐ не

Во сместувачкиот угостителски објект површината на комплетната бања изнесува најмалку 2,5 м2 ☐ да ☐ не

Заеднички простории за лична хигиена на спрат

На секој кат на кој има повеќе од 10 соби без бања има најмалку еден санитарен јазол - бања и WC ☐ да ☐ не

12. Простории и простори за лична хигиена на гостите во камп

- а) за капацитет од 30 гости едно WC на секои 10 гости ☐ да ☐ не
- б) за капацитет од 30-70 гости - над 30 гости на секои 20 уште по едно WC ☐ да ☐ не
- в) за капацитет од 75-150 гости - над 75 гости на секои 30 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- г) за капацитет од 150-200 гости - над 150 гости на секои 40 гости уште по едно WC ☐ да ☐ не
- д) за капацитет од 250 и повеќе гости - на секои 25 гости по едно WC ☐ да ☐ не

Од вкупниот број WC-ња, 60% од нив се женски ☐ да ☐ не

Односот на вкупниот број WC-ња и писоари изнесува 1:0,4 ☐ да ☐ не

Односот на бројот на мијалниците за мажи и жени е 1:1,6, при што 35% треба да се со славина за топла и ладна вода ☐ да ☐ не

Кампот има корита за миење на нозе, перење на алишта и миење на прибор за храна ☐ да ☐ не

13. Кујна со површина од _____ м2

- снабдена со проточна топла и ладна вода ☐ да ☐ не
- сидови обложени со материал кој не пропушта ☐ да ☐ не

вода и лесно се чисти	☐ да	☐ не
- прозори и отвори на кујната заштитени од инсекти, опремена со потребни апарати, прибор и средства	☐ да	☐ не
- санитарен чвор за кујнскиот персонал	☐ да	☐ не
- прирачен магацин	☐ да	☐ не
Простор за подготвување на јадења во угостителскиот објект кој нема кујна, а гостите се послужуваат со топли јадења	☐ да	☐ не
Просторија и прирачен простор за чување храна и пијалок	☐ да	☐ не
Точилник кој соодветствува на големината на објектот	☐ да	☐ не
Простор за послужување	☐ да _____м2	☐ не
- на отворен простор	☐ да _____м2	☐ не
- услуги на самопослужување	☐ да _____м2	☐ не
14. Посебни одредби за вработените		
Во угостителскиот објект има гардероба за вработениот персонал, соодветни санитарни и други простории	☐ да	☐ не
- за вработените во кујна има дводелни орманчиња и посебен санитарен чвор	☐ да	☐ не
15. Соби		
Собите кои се издаваат на гости во угостителскиот објект се:		
☐ еднокреветни	☐ повеќекреветни	
☐ двокреветни	☐ апартмани	
Површината на подот во собите, не сметајќи ги споредните простории (WC, бања, претпростор, балкон) е:		
- еднокреветна со минимална површина од 7 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 10 м2	☐ да	☐ не
Соби во куќи:		
- еднокреветна со минимална површина од 6 м2	☐ да	☐ не
- двокреветна со минимална површина од 9 м2	☐ да	☐ не

16. Кабаре, ноќен бар, диско клуб

Објектот е лоциран во затворен простор и е обезбеден простор за играње и простор за изведување музички и слични програми

☐ да ☐ не

Објектот нуди услуги за забава и во него постојат посебни простории кои се означени како гардероби за музички групи

☐ да ☐ не

Објектот има клима-уред и соодветна вентилација која обезбедува промена на воздухот 20 пати во еден час

☐ да ☐ не

Објектот има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор е оддалечен во радиус најмалку 300 м воздушна линија од станбените објекти

☐ да ☐ не

Диско-клубот на отворен простор има најмалку 300 м² обезбеден простор за играње и изведување на музички и слични програми

☐ да ☐ не

- посебен простор како гардероби за музички групи ☐ да ☐ не

- објектот има обезбедено помошни излези најмалку по еден за капацитет од 200 посетители ☐ да ☐ не

17. Киоск

Површина _____ м²

Опремен ☐ да ☐ не

18. Подвижен објект

Конфекционираните угостителски услуги се даваат во подвижен објект кој има најмалку 3 м² површина и 1,90 м висина од подот до таванот

☐ да ☐ не

Забелешка: Сите простории и простори треба да се опремени и уредени согласно Правилникот за минимално-технички услови за работа на угостителски објекти

Пријавувам дека со промената на минимално – техничките услови на објектот за вршење на наведената угостителска дејност се исполнети условите согласно Правилникот за минимално – технички услови за вршење на угостителската дејност (Сл . весник на РМ бр.16/06).

_____ година

Изјавувам дека сите податоци дадени во пријавата се вистинити

_____ 2008 год.
Скопје

М.П. _____

ПОТПИС

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****2351.**

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ВЛЕЗНИТЕ И ИЗЛЕЗНИ РЕГИСТРИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО**

Член 1

Предмет на уредување

Со овој правилник се пропишуваат содржината и формата на придружниот документ за производите од грозје и вино и содржината и формата на влезните и излезни регистри за производите од грозје и вино.

Член 2

Придружен документ за вино и производи од вино

Придружниот документ за ставање во промет на вино и производи од вино се издава на образец во А5 формат на лајмована индигирана хартија во две копии. Секој придружен документ има единствен претходно отпечатен референтен број.

Придружниот документ за вино и производи од вино содржи:

- Грб на Република Македонија,
- Натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”,
- Натпис “Придружен документ за вино и производи од вино”,
- Име и презиме на испраќачот, доколку е физичко лице или назив, доколку е правно лице,
- Адреса,
- Единствен матичен број односно единствен даночен број на испраќачот,
- Име и презиме, доколку примачот е физичко лице или назив, доколку е правно лице,
- Адреса,
- Единствен матичен број на граѓанинот односно единствен даночен број на примачот,
- Име и презиме на лицето одговорно за транспортот доколку е физичко лице, или назив доколку е правно лице,
- Начин на транспорт,
- Датум и место на испорака,
- Тип и карактеристики на виното што се транспортира, и
- Количина и тип на амбалажа на производот.

За секоја пратка на вино и производи од вино се пополнува посебен придружен документ.

Придружниот документ за вино и производи од вино се издава во две копии, од кои едната ја задржува испраќачот, а другата копија ја задржува примачот на виното.

Доставувачот го пополнува придружниот документ за вино и производи од вино пред почетокот на транспортот. Двете копии на придружниот документ за вино и производи од вино ја придружуваат пратката и се потврдуваат и потпишуваат од страна на примачот на вино по извршената достава.

Во случај на извоз на вино и производи од вино, придружниот документ се издава во три копии, од кои една и се предава на Царинската управа на Република Македонија.

Образецот на придружниот документ за вино и производи од вино е даден во Прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Придружниот документ за вино и производи од вино, во случај на извоз, се пополнува на јазикот на земјата во која се врши извозот.

Образецот на придружниот документ за вино и производи од вино наменети за извоз во Европската унија е даден во Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Во случај на вино и производи од вино од увоз, придружниот документ од земјата на потекло служи за придружување на виното ставено во промет во Република Македонија.

Член 3

Придружен документ за винско грозје

Придружниот документ за ставање во промет на винско грозје се издава на образец во А5 формат на лајмована индигирана хартија во две копии. Секој придружен документ има единствен претходно отпечатен референтен број.

Придружниот документ за винско грозје содржи:

- Грб на Република Македонија,
- Натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”,
- Натпис “Придружен документ за винско грозје”,
- Име и презиме односно назив на доставувачот на грозјето,
- Адреса на доставувачот,
- Единствен матичен број на граѓанинот односно единствен даночен број на доставувачот,
- Катастарски број на парцелата од која потекнува грозјето или доколку тој е непознат, виканото место односно локацијата од каде потекнува грозјето.
- Сорта на грозјето,
- Приближна количина во килограми на грозјето што се транспортира,
- Регистарски број на возилото со кое е извршен транспортот,

- Место, датум и време на почетокот на транспортот,
- Назнака дали примачот е винарска визба или трговец со грозје,
- Име и презиме односно назив на примачот,
- Единствен матичен број односно единствен даночен број на примачот,
- Количина во килограми на доставеното грозје.

Придружниот документ за винско грозје се издава во две копии, од кои едната ја задржува доставувачот, а другата копија ја задржува примачот на грозјето.

Доставувачот на грозјето го пополнува придружниот документ за винско грозје пред почетокот на транспортот на грозјето. Двете копии на придружниот документ за винско грозје ја придружуваат пратката и се потврдуваат и потпишуваат од страна на примачот на грозјето по извршената достава.

За секоја достава на винско грозје се пополнува посебен придружен документ.

Образецот на придружниот документ за винско грозје е даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Влезни и излезни регистри за производи од грозје и вино

Влезните и излезните регистри за производи од грозје и вино се состојат од регистар за прием на винско грозје и регистар за влез и излез на производи од грозје и вино.

Регистарот за прием на винско грозје се води во форма на книга во А4 формат со поврзани и последователно нумерирани евиденциски листови на бела хартија. На корицата на книгата стои натпис “Регистар за прием на винско грозје”, а под него се запишува името на винарската визба односно трговецот со грозје и нивните основни податоци.

Евиденциските листови на регистарот за прием на винско грозје од став 2 на овој член содржат:

- Датум на извршениот прием на винско грозје,
- Име и презиме на доставувачот на грозјето, доколку е физичко лице, односно назив, доколку е правно лице,
- Единствен матичен број на граѓанинот односно единствен даночен број на доставувачот,
- Сорта на доставеното грозје,
- Количина во килограми на доставеното грозје,
- Потенцијал на доставеното грозје за добивање на вино со одреден квалитет,
- Бројот на садот кадешто производот е внесен или од којшто е изнесен, и
- Иницијали на лице одговорно за операцијата.

Образецот на регистарот за прием на винско грозје е даден во Прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.

Регистарот за влез и излез на производи од грозје и вино се води во форма на книга во А4 формат со поврзани и последователно нумерирани евиденциски листови на бела хартија. На корицата на книгата стои натпис “Регистар за влез и излез на вино и производи од грозје и вино”, а под него се запишува името на винарската визба односно трговецот со грозје и вино и нивните основни податоци.

Евиденциските листови на регистарот за влез и излез на вино и производи од грозје и вино од став 5 на овој член содржат:

- датум на извршениот внес или излез,
- количина во хектолитри односно килограми на внесениот или изнесениот производ,
- карактеристики за внесениот или изнесениот производ,
- број на садот и
- иницијали на одговорното лице.

Образецот на регистарот за влез и излез на вино и производи од грозје и вино е даден во Прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Регистрите од став 1 на овој член се водат во пишана, а може да се водат и во електронска форма.

Член 5

Регистрите од членот 4 на овој правилник се водат посебно за секој објект кадешто се чува винско грозје и производи од грозје и вино.

Податоците во регистрите од членот 4 на овој правилник се внесуваат во рок од 24 часа по извршениот внес или излез на производи од грозје и вино.

Член 6

Престанување на важење

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат членовите 61, 62, 63 и 64 од Правилникот за реонизација на лозарските подрачја, за условите на производството и промет на грозје, шира, вино и на производите од грозје и вино, за определување на квалитетот и заштита на географското потекло на вината и нивното означување во СР Македонија (“Службен весник на СРМ” бр. 12/1980).

Член 7

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-3158/ 3
22 август 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Прилог број 1

Референтен број на документот: 000000000



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ВИНСКО ГРОЗЈЕ

Податоци за доставувачот

Име и презиме/ Назив	Адреса	ЕМБГ/ Даночен број
Референтен број на парцелата	или доколку е непознат	Викано место / локалитет

Податоци за производот:

Сорта	Регистрациски број на возилото
	[][] - [][][][] [][] - [][][][]
Приближна количина	
кг	
Место, датум и време на поаѓање:	
<!-- This part would be generated by a loop in a real application --> , , : д д м м г г г г ч ч м м	

Податоци за примачот

☐ Винарска визба	1) Име и презиме/ назив	
☐ Трговец со грозје	2) Адреса	

[illegible]

Податоци за производот

Точна количина	
	кг

Потпис на
Доставувачот

Потпис на
примачот

Се пополнува пред почетокот на транспортот

Се пополнува на местото на Дестинација

Прилог број 2

Референтен број на документот: 000000																																									
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО																																									
ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ВИНО И ПРОИЗВОДИ ОД ВИНО																																									
1. Испраќач Име и презиме/ назив: _____ Адреса: _____ ЕМБГ/ даночен број: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					2. Примач Име и презиме/ назив: _____ Адреса: _____ ЕМБГ/ даночен број: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Лице одговорно за транспортот Име и презиме/ назив: _____ Адреса: _____	Начин на транспорт: _____ _____																																								
4. Датум и место на утовар: _____	5. Датум и место на достава: _____																																								
6. Производ (опис): _____																																									
Количина: за вино во ХЛ: _____ за комииње и талог во кг: _____	Тип на амбалажа ☐ Во садови > 30л. (наливно) ☐ Во садови < 30л. (во шишиња)																																								
Забелешка _____																																									
Потпис на испраќачот _____ Место и датум: _____	Потпис на примачот _____ Место и датум: _____																																								

Прилог број 3

Придружен документ VI 1 за извоз во Европската унија

1. Exporter ☐		THIRD COUNTRY OF ISSUE: VI 1 Serial No: DOCUMENT FOR THE IMPORTATION OF WINE, GRAPE JUICE OR GRAPE MUST INTO THE EUROPEAN COMMUNITY	
2. Consignee		(*) Obligatory only for wines benefiting from a reduced customs tariff. (2) Delete as appropriate. (2) Put an 'x' in the appropriate box.	
3. CUSTOMS STAMP (*)			
4. Means of transport (*)			
5. Place of unloading (*)			
6. Marks and references Nos — Number and nature of packages — Description of product		7. Quantity in lit/kg (*)	
		8. Number of bottles	
		9. Colour of product	
10. CERTIFICATE The product described above (*) ☐ is not intended for direct human consumption, complies with the conditions governing production and entry into circulation applying in the country of origin of the product and, if intended for direct human consumption, has not been subjected to oenological practices which are not permitted under current Community provisions relating to the import of the product in question. Full name and address of the official agency: _____ Place and date: _____ Signature, name and title of official: _____ Stamp: _____			
11. ANALYSIS REPORT describing the analytical characteristics of the product described above FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE: density: FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION: total alcoholic strength: _____ actual alcoholic strength: _____ FOR ALL PRODUCTS: total dry extract: _____ total acidity: _____ volatile acidity: _____ citric acidity: _____ total sulphur dioxide: _____ (*) ☐ presence ☐ absence of products obtained from varieties resulting from interspecific crossings (direct producer hybrids) or from other varieties not of the species <i>Vitis vinifera</i> . Full name and address of the laboratory: _____ Place and date: _____ Signature, name and title of official: _____ Stamp: _____			

Attribution (entry into free circulation and issue of extract)

Quantity	12. No and date of customs document of release for free circulation and of the extract	13. Full name and address of consignee (extract)	14. Stamp of the competent authority
Available			
Attributed			
Available			
Attributed			
Available			
Attributed			
Available			
Attributed			
15. Other remarks			

Прилог број 4

РЕГИСТАР ЗА ПРИЕМ НА ВИНСКО ГРОЗЈЕ

(име на винарската визба или трговецот со грозје)

(седиште на винарската визба или трговецот со грозје)

(одговорно лице во винарската визба или трговецот со грозје)

(винска година)

Прилог број 5

РЕГИСТАР ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО

(име на винарската визба или трговецот со грозје и вино)

(седиште на винарската визба или трговецот со грозје и вино)

(одговорно лице во винарската визба или трговецот со грозје и вино)

(винска година)

2352.

Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008), во членот 2 став (2) во алинеја 2 точката се брише и се додаваат зборовите „или договор за соработка со носител на таков документ“.

Член 2

Одредбите од член 2 став (1) алинеја 7 од Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008) ќе отпочнат да се применуваат од 01.01.2009 година.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-11274/1
2 септември 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 2353.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛНИТЕ РЕДАРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува бојата и кројот на службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на комуналните редари.

Член 2

Службената облека се состои од зимска и летна облека. Зимската службена облека се состои од: безбол капа, кратка виндјакна, панталони, кошула со долги ракави, џемпер, ремен, чорапи и чевли.

Капата, виндјакната, панталоните, кошулата и џемперот се во флуоросцентна портокалова боја, а чорапите се во кафена боја.

Чевлите и ременот се кожни во црна боја.

Капата и виндјакната се изработени од диолен.

Панталоните се изработени од 45 % волна и 55 % полиетилен.

Кошулата е изработена од 67 % полиетилен и 33 % памук.

Џемперот и чорапите се изработени од 100 % волна.

Член 3

Летната службена облека се состои од: безбол капа, летна јакна, панталони, кошула со кратки ракави, ремен, чорапи и чевли.

Капата, јакната, пантолоните и кошулата се во флуоросцентна портокалова боја.

Чевлите и ременот се кожни во црна боја.

Капата, јакната и пантолоните се изработени од 55 % диолен и 45 % памук.

Кошулата и чорапите се изработени од 100 % памук.

Член 5

Службената легитимацијата на комуналните редари се издава според образци број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 6

Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60x90 мм.

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.

Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: име на општината, под него место за фотографија на комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на општината и место за печат.

Член 7

Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60x90 мм.

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.

Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: Град Скопје, под него место за фотографија на комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на Град Скопје и место за печат.

Член 8

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус на комунален редар.

Комуналниот редар ја враќа легитимацијата по престанокот на статусот на комунален редар.

Член 9

Во случај на губење на легитимацијата, комуналниот редар ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува органот кој му ја издал легитимацијата.

Во случајот од став 1 на овој член, на комуналниот редар му се издава нова легитимација.

Член 10

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-10941 Министерство за транспорт и врски
16 септември 2008 година Министер,
Скопје Миле Јанакиески, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1.

Република Македонија



ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР

Број на легитимација _____

Општина _____

место за
фотографија

Име и презиме на комунален редар

Бр. _____

Дата на издавање

М.П.

Градоначалник,

ОБРАЗЕЦ 2.

Република Македонија



ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР

Број на легитимација _____

Град Скопје

место за
фотографија

Име и презиме на комунален редар

Бр. _____

Дата на издавање

М.П.

Градоначалник на град
Скопје

2354.

Врз основа на член 40 став 6 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08), министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, ВИСИНАТА И
ЧИНЕЊЕТО НА ОПШТОКОРИСНАТА РАБОТА
ЗА СЕКОЈ ПРЕКРШОК ОДДЕЛНО КАКО И НА-
ЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗВРШУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдува видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување.

Член 2

Општокорисната работа претставува начин за надминување на последиците од сторен прекршок.

Член 3

Општокорисна работа е:

- чистење, метење и миење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти;
- чистење на снег во зимски услови на јавни површини;
- собирање на смет на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и сместување во садови за смет;
- садење на садници на јавни површини и отворени простори на јавни објекти;
- пошумување на голетини;
- косење на трева од јавни зелени површини;
- чистење на речни корита и канали и
- помош на стари изнемоштени лица по домови.

Член 4

За прекршоците од член 31 став 5 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за чистење, метење и миење на јавни површини и отворени простори на јавни објекти изнесува 50,00 денари, а за чистење на снег во зимски услови на јавни површини изнесува 70,00 денари.

За прекршоците од член 33 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за собирање на смет на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и сместување во садови за смет изнесува 80,00 денари.

За прекршоците од член 34 став 4 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокорисна работа за пошумување на голетини изнесува 100,00 денари, а за чистење на речни корита и канали изнесува 125,00 денари.

За прекршоците од член 36 од Законот за јавна чистота, висината на чинење на еден час општокориста работа, за садење на садници на јавни површини и отворени простори на јавни објекти изнесува 80,00 денари, за косење на трева од јавни зелени површини и за помош на стари и изнемоштени лица по домови, изнесува 90,00 денари.

Член 5

Општинскиот комунален инспектор, односно комуналниот инспектор на Град Скопје, униформираниот полициски службеник и комуналниот редар, сторителот на прекршокот за вршење на општокорисна работа, во рок од 8 дена од денот на сторениот прекршок писмено ќе го упати да се јави на субјектот кој ја одржува јавната чистота во општината, општините во градот Скопје и градот Скопје, заради извршување на општокорисната работа.

Член 6

Субјектот кој ја одржува јавната чистота на сторителот на прекршокот му обезбедува средства за извршување на општокорисната работа и зависно од потребите го упатува на извршување на пропишаниот вид општокорисна работа од член 4 на овој правилник, во зависност од сторениот прекршок.

Член 7

На сторителот на прекршокот по завршувањето на општокорисната работа му се издава потврда.

Потврдата од став 1 на овој член сторителот на прекршокот во рок од 3 дена ја доставува до општинскиот комунален инспектор, односно комуналниот инспектор на Град Скопје, униформираниот полициски службеник или комуналниот редар, во зависност од тоа кој го упатил на вршење општокорисна работа.

Член 8

Сторителот на прекршокот кој прифатил извршување на општокорисна работа, а е во работен однос, општокорисната работа може да ја извршува пред и после работното време како и во неработни денови.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за правда, Министер за транспорт и врски,
Михајло Маневски, с.р. **Миле Јанакиески, с.р.**

Бр. 07-5804/2
16 септември 2008 година
Скопје

Бр. 01-10935
16 септември 2008 година
Скопје

2355.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 точка 4 од Уредбата за постапката критериумите и начинот на распределба на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 107/07), го објавува Општиот дел на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2009 година

**БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА
КОЈ ВИД ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ**

ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	10000	
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	20	
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	4500	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗЕЛЕНИ	2000	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 1	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 2	600	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 3	400	критични
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	5000	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕКО 1	400	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕКО 2	600	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ - ОБИЧНИ	800	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	критични
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1500	критични
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 2	1000	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 3	1500	
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕУРО 3	10	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	критични
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	25000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	15000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
МОЛДОВА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДОВА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3000	критични
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	3500	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕУРО 2	500	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕУРО 3	500	
ЛАТВИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	500	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	критични
БОСНА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3500	без плаќање такса
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕУРО 3	1000	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	со плаќање такса
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	600	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2400	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 1	600	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЦРНА ГОРА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
	ВКУПНО	99030	

Вкупно требовани годишни ЦЕМТ дозволи за 2009 година	849
Вкупно требовани годишни претворени во месечни ЦЕМТ дозволи	8
Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2009 година	857

МЕСЕЧНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
		Е 4/5
СО ВАЖНОСТ ЗА ИТАЛИЈА		48
СО ВАЖНОСТ ЗА ГРЦИЈА		48
ВКУПНО		96

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЦЕМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ		
	Е3	Е 4/5
ОБИЧНИ	265	120
СО ВАЖНОСТ ЗА АВСТРИЈА		96
СО ВАЖНОСТ ЗА ГРЦИЈА	64	60
СО ВАЖНОСТ ЗА ИТАЛИЈА	100	144
ВКУПНО	429	420

Бр. 08-10930
16 септември 2008 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2356.

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006 и 153/2007), а во врска со член 77 од Статутот став 6 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2004), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 27 август 2008 година, ја донесе следната

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2004), во член 11 став 3 алинеја 1, зборот „или“ се заменува со записка, а по зборот „насока“ се додаваат зборовите: „и други општествени науки“.

Член 2

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-6032/1
27 август 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

